



КОМЕНТАР COMMENT

Бр./No. 3

На Консултациите за Извештајот IV 2014 и Третиот Пост-програмски Мониторинг на Македонија
On the 2014 Article IV Consultation and Third Post-Program Monitoring with Macedonia
30. Јули 2014 /July 30th, 2014

При неодамнешната посета на земјава, Меѓународниот Монетарен Фонд позитивно ги оцени економските движења. Бордот на директори го поздравил тековното економско закрепнување, намалувањето на невработеноста и поволните економски изгледи. Сепак, во Извештајот се дадени и неколку препораки за економските политики во иднина. **ФТ го оценува Извештајот како избалансирана оценка за состојбата на Македонската економија, а препораките ги смета за коректни.**

Препораките се следниве:

- Поголема фискална транспарентност и зајакнување на стратегијата за управување со јавниот долг;
- Воздржување на монетарната политика од понатамошно релаксирање и свртување на фокусот кон девизните резерви и девизниот курс;
- Фокусирање врз системскиот ризик во финансискиот сектор, преку поголема соработка со властите на земјите од банките-мајки;
- Ублажување на долгогодишните пречки во активноста на приватниот сектор и подобрување на дисциплината за плаќање на договорите во јавниот и приватниот сектор.

Бордот на директори забележа значаен напредок во имплементацијата на политиките на пазарот на труд во насока на намалување на неусогласеноста на вештините. Тие ги поздравиле и напорите на владата за зајакнување на соработката помеѓу странските претпријатија и домашниот приватен сектор.

The International Monetary Fund positively assessed the economic developments in the country, during the recent visit of Macedonia. The Executive Board welcomed the economic recovery, the decline in the unemployment and the broadly favorable economic outlook. However, the Article gives a couple of recommendations for the future economic policies. **Finance Think assesses the report as a balanced assessment of the state of the Macedonian economy, and the recommendations are considered appropriate.** The recommendations are the following:

- Greater fiscal transparency and a well-articulated public debt management strategy;
- Refraining of the monetary policy from additional accommodation in the period ahead, and shifting the focus to the international reserves and the country's exchange rate;
- Focus on the systematic risk in the financial sector, by better cooperation with the authorities of the bank-mother countries;
- Alleviating the long-standing impediments to private sector activity and enhancing the payment discipline in both public and private sector.

The Board noted important progress in the implementation of the labor market policies to mitigate skills mismatches. They welcomed the efforts to strengthen the cooperation between the foreign factories and domestic firms in the country.